

ЗНАЧЕЊЕТО НА ОБУКАТА ЗА ПРЕЦИЗНО ОДРЕДУВАЊЕ НА БОЈАТА НА ЗАБИТЕ

Автор: Марија Китановска

Коавтор: Цвета Ефтимова

Ментор : Пом.асс Д-р Јулија Заркова

Факултет за медицински науки, област Дентална медицина - Универзитет Гоце Делчев-Штип

Вовед: Одредувањето на идеалната боја на забите при изработка на денталните реставрации е од особено значење за задоволство на пациентите. На тој начин се избегнуваат непријатностите од типот на корекции или повторна изработка на истата конструкција. Според статистичките истражувања докажано е дека неприфаќањето на избраната боја од страна на пациентот е една од причините за неуспех на протетската терапија.

Цел на трудот: Да утврдиме дали правилниот и прецизен избор на бојата на забите зависи од различниот степен на едукација, тренинг и познавања на методите кои се користат за нејзино спроведување.

Материјал и метод: Во ова истражување беа вклучени 60 студенти на стоматологија при Универзитетот Гоце Делчев – Штип, од кои 30 студенти од 4-та и исто толку од 5-та година на студии. Сите испитаници беа тестирани со помош на Ishihara color vision тестот за слепост на бои, за да ја исклучиме грешката. Потоа формиравме две испитувани групи на студенти по случаен избор со подеднаков број од обете генерации. Работната група помина низ опсежна три неделна обука, вежби и тестирања за одредување на бојата на забите, додека другата беше контролна група. На крај сите ги тестиравме со помош на специјален програм за одредување на боја ToothGuideTrainer-Final Exam. Максимално можни освоени поени од тестот беа 1000, а положувањето на тестот беше со граница од 600 поени. Добиените резултати статистички беа обработени.

Резултати: Работната група покажа значајна разлика во прецизното одредување на бојата на забите во однос на контролната група ($p > 0.05$). Притоа во однос на различниот пол (машки vs. женски) не постоеше разлика во точното одредување на нијансите.

Заклучок: Од спроведеното истражување заклучивме дека стручната обука има големо влијание врз изборот и проценката на бојата на забите што би значело и подобар резултат во изработката на дефинитивата протетска конструкција.

Клични зборови: боја на забите, обука, одредување на боја